

Член 3

Во Прилог 1 од Правилникот Образец ДОД, точка X по зборот „Потпис“ се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од вредност.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-166/3
18 март 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1756.

Врз основа на член 190 и член 75 став 3 и став 4 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.3.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗА И НА СРЕДСТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА

Член 1

Во Правилникот за определување на задолжителна структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата („Сл. весник на РМ“ бр. 130/2006), по членот 9 се додава нов член 9а кој гласи:

„Извештаите од член 8 став 2 и член 9 став 3 од овој Правилник може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во Правилникот, во Прилог 1, Формулар ОГБЕ 1 и во Прилог 2, Формулар ОГБЕ 2 по зборот „потпис“, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за определување на задолжителна структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-168/3
18 март 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

1757.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ХРАНА КОЈА СОДРЖИ ИЛИ СЕ СОСТОИ ОД ЛИСТОВИ БЕТЕЛ (PIPER BETLE) ОД БАНГЛАДЕШ(*)

Член 1

Со ова решение се забранува увоз на храна во Република Македонија која содржи или се состои од листови бетел (Piper betle) од Бангладеш.

Член 2

Забраната од членот 1 на ова решение се однесува на сите прехранбени производи кои во себе содржат или се состојат од листови бетел (Piper betle) со тарифен број 1404 90 00 кои потекнуваат или доаѓаат од Бангладеш.

(*)Со ова решение се врши усогласување со Одлуката на Комисијата за спроведување од 13 февруари 2014 за повлекување на привремениот увоз од Бангладеш на храна која содржи или се состои од листови бетел, CELEX бр. 32014D0088.